

ПРО-ИНС АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	11
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	12 - 28
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПРО-ИНС АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ПРО-ИНС АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, извештајот за добивка или загуба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината којашто заврши тогаш, и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПРО-ИНС АД Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешката 15 кон финансиските извештаи Друштвото има прикажано побарувања за продадени полиси во износ од 32.781 илјади денари Ревизијата утврди дека за побарувања за продадени полиси во износ од најмалку 1.241 илјади денари постојат индикатори за проблеми со нивната наплатливост. Друштвото нема направено проценка на наплатливоста на овие побарувања. Доколку истата била направена можеби би било неопходно да се изврши исправка на нивната вредност.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Материјална неизвесност во однос на претпоставката за континуитет

Без да го квалификуваме нашето мислење обрнуваме внимание на белешката 2.3. во финансиските извештаи која што укажува дека со состојба 31.12.2025 година акумулираната загуба изнесува 868 илјади денари (1.007 илјади денари на 31.12.2024 година), а вкупниот капитал и резерви се позитивни во износ од само 62 илјади денари (на 31.12.2024 година капиталот и резервите беа негативни во износ од 77 илјади денари). Ова, поврзано со индикаторите за проблеми со наплатливост на побарувања за дадени полиси наведени во Основа за мислење со резерва укажува на постоење на материјална неизвесност во поглед на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет. Способноста на Друштвото да продолжи да функционира според начелото за континуитет во работењето, доколку е потребно, ќе биде обезбедена со финансиска поддршка од неговиот единствен акционер. Единствениот акционер на Друштвото даде писмена изјава дека, доколку е потребно, ќе обезбеди финансиска поддршка за период од најмалку една година за да се обезбеди континуитет во работењето на ПРО-ИНС АД Скопје.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задожени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПРО-ИНС АД Скопје со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025.

Овластен ревизор

Владимир Иветиќ




Дрезденска бр. 52 Скопје
01 јуни 2026 година



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	6	26.838	26.120
Останати оперативни приходи	7	636	185
Вкупно оперативни приходи		27.474	26.305
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-153	-94
Трошоци за вработените	9	-5.655	-5.277
Амортизација	13	-233	-425
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-21.159	-20.333
Вкупно оперативни расходи		-27.200	-26.129
Добивка од оперативно работење		274	176
Финансиски приходи		21	17
Финансиски расходи		-98	-71
Добивка пред оданочување		197	122
Данок на добивка	11	-59	-41
Добивка по оданочување		138	81
Основна заработувачка по акција во денари	12	1.380	810

Одборот на директори на ПРО-ИНС АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 10 март 2026 година

Извршен директор

Сашо Дојчиноски



Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка по оданочување		138	81
Останата сеопфатна добивка / загуба			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>138</u>	<u>81</u>

Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Материјални средства	13	47	1.075
Нематеријални средства	13	-	-
Вкупно долгорочни средства		47	1.075
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	14	1.624	2.594
Побарувања за аванси		7	1
Останати краткорочни побарувања	15	32.781	31.698
Краткорочни финансиски средства		-	-
Активни временски разграничувања	16	954	691
Парични средства	17	869	426
Вкупно тековни средства		36.235	35.410
ВКУПНО СРЕДСТВА		36.282	36.485
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		930	930
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана загуба		-868	-1.007
Вкупно капитал и резерви		62	-77
Долгорочни обврски	18	-	291
Обврски спрема добавувачи	19	33.731	32.364
Останати краткорочни обврски	20	2.433	3.458
Обврски за аванси и депозити		56	50
Краткорочни финансиски обврски	21	-	399
Пасивни временски разграничувања	22	-	-
Вкупно тековни обврски		36.220	36.271
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		36.282	36.485

Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2025	930	-	-	-	-1.007	-77
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2025 година					138	138
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	930	-	-	-	-869	61
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Усогласување	-	-	-	-	1	1
Состојба 31.12.2025	930	0	0	0	-868	62

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	930	-	-	-	-1.088	-158
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2024 година					81	81
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	930	-	-	-	-1.007	-77
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Усогласување	-	-	-	-	-	0
Состојба 31.12.2024	930	0	0	0	-1.007	-77

Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	2025	2024
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	138	81
Амортизација	233	425
Загуба од продажба на основни средства	181	31
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	970	-2.594
Останати краткорочни побарувања	-1.083	-3.071
Побарувања за аванси и депозити	-6	-1
Активни временски разграничувања	-263	109
Обврски спрема добавувачи	1.367	3.208
Останати краткорочни обврски	-1.025	1.260
Обврски за аванси и депозити	6	-33
Пасивни временски разграничувања	-	-
Заокружување	1	-
Нето парични текови од деловни активности	519	-585
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-	-26
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени материјални средства	614	185
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	614	159
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од долгорочни и краткорочни финансиски обврски	-690	-436
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Уплатен основачки капитал	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-690	-436
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	443	-862
Парични средства на почетокот на годината	426	1.288
Парични средства на крајот на годината	869	426

Белешките содржани од страна 12 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Друштвото за застапување во осигурување ПРО-ИНС АД Скопје е основано на 27.08.2021 година и работи во Република Северна Македонија.

Приоритена дејност што ја обавува ПРО-ИНС АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на ПРО-ИНС АД Скопје се состои од 100 обични акции со вкупна номинална вредност од 930.000 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 9.300 денари.

Во рамките на акционерската главнина на ПРО-ИНС АД Скопје нема приоритетни акции.

Единствен акционер во ПРО-ИНС АД Скопје на 31.12.2025 и на 31.12.2024 година е Габриела Дојчиноска.

1.3. На ден 31.12.2025 година бројот на вработените во ПРО-ИНС АД Скопје изнесуваше 10 лица (10 лица на 31.12.2024 година).

1.4 Седиштето на Друштвото е Булевар Партизански Одреди бр.1/кат2, лок8а, Центар, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се применуваат во Република Северна Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а се во примена од 01 јануари 2025 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

Со состојба 31.12.2025 година акумулираната загуба изнесува 868 илјади денари (1.007 илјади денари на 31.12.2024 година), а вкупниот капитал и резерви се позитивни во износ од само 62 илјади денари (на 31.12.2024 година капиталот и резервите беа негативни во износ од 77 илјади денари). Способноста на Друштвото да продолжи да функционира според начелото за континуитет во работењето, доколку е потребно, ќе биде обезбедена со финансиска поддршка од неговиот единствен акционер. Единствениот акционер на Друштвото даде писмена изјава дека, доколку е потребно, ќе обезбеди финансиска поддршка за период од најмалку една година за да се обезбеди континуитет во работењето на ПРО-ИНС АД Скопје. Финансиската поддршка ќе се обезбеди преку давање на позајмици на Друштвото или докапитализација - зголемување на акционерскиот капитал.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПРО-ИНС АД Скопје се како што следи:

Возила	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат побарувањата по основ на остварена посредничка провизија од осигурување, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во извештајот за добивка или загуба како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка / загуба

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизиот курс

ПРО-ИНС АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПРО-ИНС АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Одборот на директори на ПРО-ИНС АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити	-	690
Парични средства	<u>-869</u>	<u>-426</u>
Нето обврски по кредити	-869	264
Капитал и резерви	<u>62</u>	<u>-77</u>
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

На 31.12.2025 година Друштвото не е нето кредитно задолжено. На 31.12.2024 година Друштвото имаше нето обврски по кредити во износ од 264 илјади денари .

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, нема краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Одборот на директори на ПРО-ИНС АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити	-	690
Парични средства	<u>-869</u>	<u>-426</u>
Нето обврски по кредити	-869	264
Капитал и резерви	<u>62</u>	<u>-77</u>
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

На 31.12.2025 година Друштвото не е нето кредитно задолжено. На 31.12.2024 година Друштвото имаше нето обврски по кредити во износ од 264 илјади денари .

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, нема краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	869	426
Побарувања од купувачи	1.624	2.594
Останати побарувања	32.781	31.698
Краткорочни финансиски средства	-	-
	35.274	34.718
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
	-	-
	35.274	34.718
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	33.731	32.364
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Останати тековни обврски	2.433	3.458
Вкупно	36.164	35.822
Каматносни со фиксна камата		
Обврски по кредити и финансиски лизинг	-	690
	-	690
	36.164	36.512

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2025	2024	2025	2024
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Финансиски обврски	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	33.731	-	-	-	33.731
Останати обврски	2.433	-	-	-	2.433
	<u>36.164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.164</u>

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Финансиски обврски	97	99	203	291	690
Обврски спрема добавувачи	32.364	-	-	-	32.364
Останати обврски	3.458	-	-	-	3.458
	<u>35.919</u>	<u>99</u>	<u>203</u>	<u>291</u>	<u>36.512</u>

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	869	-	869
Побарувања од купувачи	1.624	-	1.624
Останати краткорочни побарувања	30.638	2.143	32.781
Побарувања за позајмици	-	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-
	<u>33.131</u>	<u>2.143</u>	<u>35.274</u>

31.12.2024 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	426	-	426
Побарувања од купувачи	2.594	-	2.594
Останати краткорочни побарувања	30.056	1.642	31.698
Побарувања за позајмици	-	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-
	<u>33.076</u>	<u>1.642</u>	<u>34.718</u>

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Приходи од осигурително брокерски услуги	26.838	26.120
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	<u>26.838</u>	<u>26.120</u>

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Приходи од продажба на транспортни средства	615	185
Приходи од субвенции за придонеси од плата	-	-
Останато	21	-
Вкупно	636	185

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2025	2024
Потрошени сировини и материјали	79	83
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар	74	11
Вкупно	153	94

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2025	2024
Бруто плати	5.204	5.057
Други надоместоци за вработените	451	220
Вкупно	5.655	5.277

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Трошоци за енергија	322	289
Трошоци за ПТТ услуги	221	188
Трошоци за наемнини	1.751	1.609
Трошоци за осигурување	188	203
Трошоци за банкарски услуги	155	141
Трошоци за продажба на основни средства	796	216
Трошоци за лиценци и сертификати	391	363
Трошоци за агентски провизии	16.371	16.403
Останато	964	921
Вкупно	21.159	20.333

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2025	2024
Добивка пред оданочување	197	122
Даночно непризнаени расходи	388	287
Даночна основа	585	409
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	585	409
Данок на добивка по стапка од 10%	59	41
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	59	41
Ефективна даночна стапка	29,70%	33,52%

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2025	2024
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	138	81
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	100	100
Основна заработувачка по акција во денари	1.380	810

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПРО-ИНС АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПРО-ИНС АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Набавната вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2025 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2025	-	-	1.733	-	1.733	-
Нови набавки	-	-	-	-	0	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-1.542	-	-1.542	-
Состојба 31.12.2025	-	-	191	-	191	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2025	-	-	658	-	658	-
Амортизација	-	-	233	-	233	-
Расходување и продажба	-	-	-747	-	-747	-
Состојба 31.12.2025	-	-	144	-	144	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2025	-	-	47	-	47	-

2024 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2024	-	-	2.127	-	2.127	-
Нови набавки	-	-	26	-	26	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-420	-	-420	-
Состојба 31.12.2024	-	-	1.733	-	1.733	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	-	-	437	-	437	-
Амортизација	-	-	425	-	425	-
Расходување и продажба	-	-	-204	-	-204	-
Состојба 31.12.2024	-	-	658	-	658	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2024	-	-	1.075	-	1.075	-

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2025	2024
Побарувања од купувачи во земјата	1.624	2.594
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	1.624	2.594
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	1.624	2.594

15. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2025	2024
Побарувања за данок на додадена вредност	-	-
Побарувања за продадени полиси	32.781	31.698
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
Вкупно	32.781	31.698

16. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2025	2024
Однапред платени трошоци	578	168
Пресметани приходи	-	-
Пресметани побарувања за продадени полиси	376	523
Вкупно	954	691

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2025	2024
Жиро сметка	869	368
Денарска благајна	-	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	58
Вкупно	869	426

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Шпаркасе Лизинг Доо Скопје	-	690
Останати	-	-
Вкупно	0	690
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-	-399
Долгорочни обврски со доспеаност за плаќање над една год.	-	291

19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски спрема добавувачи во земјата	33.731	32.364
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	33.731	32.364

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка	23	26
Обврски за бруто плати	-	-
Обврски спрема агенти	2.126	2.999
Обврски за персонален данок на доход	259	357
Обврски спрема вработените	5	10
Останато	20	66
Вкупно	2.433	3.458

ПРО-ИНС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2025	2024
Обврски по краткорочни кредити и позајмици		
Обврски од банки	-	-
Вкупно	0	0
Тековна доспеаност на долгорочни обврски за лизинг	-	399
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	-	399

22. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2025	2024
Пресметани обврски за продадени полиси	-	-
Останати пасивни временски разграничувања	-	-
Вкупно	0	0

23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2025	2024
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2025 година спрема ПРО-ИНС АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

ПРО-ИНС АД Скопје на 31.12.2025 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на изведувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.